

„ДЕНОВИ НА ДЕФЕКТОЛОЗИТЕ 2008“-СРБИЈА

Во организација на Друштвото на дефектолозите од Република Србија во периодот од 11 јануари до 15 јануари 2008 година беше одржана манифестацијата „Денови на дефектолозите 2008“, во местото Врњачка Бања.

Покрај широкото подрачје и опсежната проблематика со која се занимаваат дефектолозите, на оваа манифестација предност беше дадена на прашањата за:

- Модели на едукацијата и рехабилитацијата на лицата на кои им е потребна посебна општествена поддршка-од визија до реализација;
- Заедници на домување со поддршка на лицата со интелектуални нарушувања - иновативно-методолошки пристап.

Работата беше организирана по тематски области каде се зборувааше за актуелни проблеми, предлози за нивно решавање и заклучоци и работа по секции, каде се презентираа трудови од дефектолошката практика.

На оваа средба присуствуваа околу 700 учесници од просторите на бившите Југословенски републики. Преглед на состојбата на научните и практичните достигнувања од областа на дефектологијата во Република Македонија преку своите трудови дадоа:

- Лаура Ѓурчиновска (претставник од ПЗУ „Интегрин“) и Ристо Петров (професор при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Филозофски факултет, Институт за дефектологија) со темата *Живот во други семејства - нов квалитет во животот на децата со тешки интелектуални нарушувања*, со која се укажува на правата и потребите на децата со посебни едукативни потреби да имаат семеен живот, надвор од институциите, па макар и да живеат со небиолошки родители.
- Владимир Трајковски (вонреден професор при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Филозофски факултет, Институт за дефектологија) со темата *Аутизам и гени*, во која имаше цел да даде приказ на новите откриени гени и механизмите кои се во основа на етиопатогенезата на аутизмот.

“SPECIAL EDUCATORS AND REHABILITATORS DAYS 2008”-SERBIA

In organization of the Association of Special Educators and Rehabilitators of the Republic of Serbia, in the period from 11th January to 15th January 2008 “Special Educators and Rehabilitators Days 2008”, were held in the place of Vrnjachka Banja.

Besides the wide area and extensive issues which were of interest to the special educators and rehabilitators, advantage of this assignation was given to the questions for:

- Models of education and rehabilitation of persons with special needs for society support-from vision to realization;
- Communities of habitation with support for persons with intellectual disability-innovative methodological approach.

The work was organized in topic areas, where current problems were discussed with proposals for their solving and conclusions, and work in sections where papers from special educators and rehabilitators practice were presented.

At the meeting about 700 guests participated from the territories of former Republics of Yugoslavia. Overviews on the situation of scientific and practice achievements in the area of special education and rehabilitation in the Republic of Macedonia in their papers gave:

- Laura Gjurchinovska (member of the PHO Integrin) and Risto Petrov (professor at the “Ss Cyril and Methodius” University-Skopje, Faculty of Philosophy-Institute of Special Education and Rehabilitation) with the topic: *Living with other families-New quality of life for children with severe mental disability*, pointing out the rights and needs of children with special educational needs to have family life, outside of the institutions, even-though they live with a foster family, and
- Vladimir Trajkovski (associate professor at the “Ss Cyril and Methodius” University-Skopje, Faculty of Philosophy-Institute of Special Education and Rehabilitation) with the topic: *Autism and genes*, presenting the new detected genes and mechanisms which are in the base of the etiopatogenesis of the autism.